

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 21

Понеделник, 11 декември 2017 год.

www.sgrumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Комисија за општествени дејности при Советот на општина Струмица

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 474. Одлука за доделување на годишна награда и награда за животно дело “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеноченици” за 2017 година | 475. Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица | 1 | 3 |
|---|--|---|---|

474.

Врз основа на член 10 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеноченици”(“Службен гласник на општина Струмица” број 19/07,23/09,25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.11.2017 година, донесе

О д л у к а
за доделување на годишна наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” и награда за животно дело на општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2017 година

I

Годишната награда на општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2017 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Зоран Спасов** – за особен придонес во областа на спортот,
2. **Сречко Гунчев** – за особен придонес во областа на фотографијата,
3. **Магдалена Мафкова** - за особен придонес во областа на кулинарството,
4. **Верица Јанкова** – за особен придонес во областа на образованието,
5. **Роза Мојсовска** - за особен придонес во областа на сликарската уметност,
6. **Екипа на филмот „Златна Петорка“** - за особен придонес во областа на филмската уметност, и
7. **КГС „Партизан“** – за особен придонес во областа на спортот и спортските активности.

II

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2017 година, на:

Јован Џабулов – за особен придонес во областа на архитектурата.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Наградата на физички лица се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронзен медал.

III

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”

Број 08-6908/15
30.11.2017 год.
Струмица

Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Александар Ненчев с.р.

.....

475.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на ден 30.11.2017 година донесе

О д л у к а
за доделување награди по распишаниот
награден Конкурс за литературни творби (поезија),
посветени на градот Струмица

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

Во категорија- основни училишта;
Во категорија – средни училишта;
Во категорија – возрасни творци.

Наградите во категорија основни училишта и категорија-средни училишта се диплома - материјални во книги, а наградите во категорија – возрасни творци се диплома и парични средства и тоа:

Прва награда во категорија возрасни творци 6000 денари;
Втора награда во категорија возрасни творци 4000 денари и
Трета награда во категорија возрасни творци 2000 денари.

I

Во категоријата – основни училишта се наградуваат литературно-поетските состави и тоа:

Со прва награда се наградува: **Македонка Митева** ученичка во ООУ „Гоце Делчев“ - Василево.

Со втора награда се наградува: **Марија Митева** ученичка во ООУ „Гоце Делчев“ - Василево.

Со трета награда се наградува: **Александра Стоилова** ученичка во ООУ „Св. Кирил и Методи“ с. Иловица.

Со трета награда се наградува **Мартина Јанакева** ученичка во ООУ „Маршал Тито“ - Струмица.

II

Во категоријата – средни училишта се наградуваат литературно-поетските состави и тоа:

Со прва награда: **Марија Спасова** ученичка во СОУУД „Димитар Влахов“ - Струмица.

Со втора награда: **Ана Андреева**, ученичка во ПСУ „Јахја Кемал“ - Струмица

Со трета награда : **Сандра Шуклева**, ученичка во ПСУ „Јахја Кемал“ - Струмица.

III

Во категоријата – возрасни творци се наградуваат :

Со прва награда: Ице Беличев, проф. СОУ „Никола Карев“ - Струмица.

Со втора награда: Љупка Кљанкова, проф. ООУ „Сандо Масев“ - Струмица.

Со трета наградаат: Наташа Цонева Лазаревска, проф. ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица.

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа Библиотека „Благој Мучето“ Струмица,

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица” .

Бр. 08-6908/15
30.11.2017 год.
Струмица

Комисијата за општествени дејности
Претседател,
Александар Ненчев с.р.
